

Неделна тема	Подготовки на животните за зима
Содржина на денот	Кој прв до морковот
Возраст	2-3 години
Воспитувач	Анета Ивановска
	Дневни активности
Здрави и безбедни навики	Разговарајте со детето зошто е потребно да се мијат рацете и кога е потребно да се измијат рацете. Охрабрете го самостојно да ги мие и трие рацете пеејќи некоја песничка. (слика 1)
Активност	<p>Активноста може да биде реализирана во домот, дворот или паркот.</p> <p>Активноста може да започне со правење вежби за раздвижување преку игра „Повтори ти“ каде Вие ќе правите одредени движења ,а детето ќе ги повторува по вас (слика 2).</p> <p>На одредено место поставете корпа со моркови или сликички на кои има нацртано моркови и зададете му задача на детето да оди до корпата да земе морков и повторно да се врати на целта. Потоа истото тоа да го направи со трчање до корпата и назад. Доколу ја изведувате активноста во домот поставете на подот на одредено растојание некои предмети (меки и тврди) по кои детето ќе може да тури како правилно би се развивале стапалата и превенција од рамни стапала (слики 3, 4 и 5).</p> <p>Играта може да биде и од натпреварувачки карактер ако се вклучат и другите членови од семејството и играта трае додека има интерес.</p> <p>На крајот дадете му пластично шише да тркала со стапалата како вежби за смирување.</p>